

Должничките симпатии на "големите", преку наводната грижа за помалите и обесправените, се рефлектираат преку скриеното поддржување на "соновите за сонот". Одредени аналитичари сметаат дека и во овој период не губи актуелност можеби последната аспирација за нова држава на Балканот, која во секој случај ќе биде создадена на сметка на православните народи, при што цели пропагандни машинерии ги дискредитираат пред светската јавност и ги претставуваат во најцрно светло, конкретно како најголеми узурпатори и угнетувачи на правата на Албанците.



■ Пишува:
Силвана БЛАЖЕВА



СО ПАРИТЕ О НА МОКНАТА СЕ ПРЕКРОЈУ

Првата балканска војна, 1912 година, ги прекрои границите на постојните држави, кои тогаш беа под окупација на Османлиската империја, што се реализираше на штета на Македонија, чија етничка површина беше безмилосно распарчена. Тогашните велесили Австро-Унгарија, Англија и Франција "вештачки" ја создадоа денешна Албанија, со цел да го прошират своето влијание и на овие простори. Фактички, поради геостратешката положба на балканската територија, за неа постојано се заинтересирани сите големи држави и токму како над нејзиното небо да си ги премеруваат своите сили на моќ. Направените услуги од страна на домицилните народи денес се наплатуваат, ним некој треба да им се оддолжи, а обично тоа се против-услуги за добивањето одредена политичка функција, финансирањето политичка опција, односно политичар.

ПОВАМПИРЕНИ ПРИМАТИ

Валканите пари ја оформуваат денешната политичка конфигурација на светот. Најчесто овие банкноти потекнуваат од касите на мафиите... Нарко бизнисот во Европа и пошироко го води албанската мафија. Податоците укажуваат на тоа дека таа, преку тајни донации, финансираше и сè уште финансира голем број предизборни и изборни кампањи, при што материјалната - економската моќ го губи приматот во однос на политичката и воената. Периодот на распаѓањето на социјалистичките земји повампирани многу фикс-идеи за мега држави. Должничките симпатии на "големите", преку наводната грижа за помалите и обесправените, се рефлектираат преку скриеното поддржу-

вање на "соновите за сонот". Одредени аналитичари сметаат дека и во овој период не губи актуелност можеби последната аспирација за нова држава на Балканот, која во секој случај ќе биде создадена на сметка на православните народи, при што цели пропагандни машинерии ги дискредитираат пред светската јавност и ги претставуваат во најцрно светло, конкретно како најголеми узурпатори и угнетувачи на правата на Албанците.

Пред неколку години, разгледувајќи ја опцијата за Голема Албанија, Мајкл Чошудовски во "Канадски поглед на Балканот...", 19" запишал: "Проектот за тој сон беше 'склепан' уште во 1990 година. За тоа сведочат двете публикации издадени на англиски јазик во престолнината на САД во 1996 година, со наслови 'Нација' и 'Дваесет и првиот век'. Во нив се најавува дека кон средината на овој век ќе биде реализирана идејата за Голема Албанија. Несомнено, факт кој зборува за нечија подмолна, валкана и лицемерна улога и политика кон земјите и народите од Балканот".

Имено, преку исламистичките организации Ал Каида и Рабита, финансираните платеници биле присутни во Босна, на Косово и во Македонија, приклучувајќи им се на ОВК, односно ОНА и АНА. Меѓу другото, ОВК се прикажуваше и како самореспектабилно национално движење, кое се бори за некакви права на етничките Албанци. Но, на 2 април 1999 година во ревијата "Феникс", Минхен, John Witliy коментирал дека воени инструктори ги обучувале нив-



ните припадници за извршување герилски, диверзантски и терористички акции.

МАФИЈАШКИ КОДЕКС

На 13 март 1997 година германската новинска агенција ДПА објавила дека т.н. ОВК, освен од својата нарко-мафија, голема финансиска поддршка добивала и од исламските земји, која била канализирана преку поранешниот шеф на албанската разузнавачка служба, Башким Газидеде. Според една друга нејзина вест, Газидеде изјавил дека "еден побожен муслиман (се мисли на Осам бин Ладен), кој престојувал во Албанија во март 1997 година, ја разгледувал можноста за вклучување исламски терористички организации во структурите на ОВК, за остварување на нејзините сепаратистички планови. Во "Канадски поглед...", 14", Мајкл Чошудовски објаснува:

"Осама бин Ладен со околу 500 свои приврзаници, во Албанија и на Косово престојувал и на крајот на април 2000 година. Цел на посетата - според таа вест - била да ги покрене Гего - Албанците во Јужна Србија, во реонот на Прешево и Медвеѓе на бунт против Србија".

Во октомври 1999 година "Вашингтон пост" објавил коментар дека е родена идејата за Голема Албанија. Тоа дошло до израз особено во време на т.н. Косовска криза, при што преку глобалните медиуми големите сили го убедувале светот дека тоа што го прават за Косово,

тереси на денешните велесили се причините за искористувањето на Албанците како средство за постигнување на сопствените интереси што, пак, конвертира на идејата за Голема Албанија. Главниот извршен инструмент во остварувањето на овој проект била ОВК. На 8 мај 2001 година во "Њујорк тајмс" бил објавен текст со наслов "ОНА е производ на албанските криминални структури", во кој се наведувало дека ОВК се појавила како израз на еден "угнетован народ" од страна на Србија, Македонија и Грција и дека таа е составена од "невини волонтери и патриоти, кои не мо-

збор за ОВК (ОНА) треба да се наведат трите најактуелни мафии - албанската, косовската и македонската, чии членови се припадници на мирдитската етничка група. Според извештаите на западните полиции, Гего-Мирдитите и Курдо-Арнаутите се главните растурачи на дрога во Европа и во САД, со што стануваат и главни виновници за зголемувањето на бројот на зависниците и на смртни случаи. Кон средината на 2001 година шведската полиција соопшти дека во периодот од 1996 до 1998 година албанската мафија во оваа земја внела 80 отсто од хероинот. Во Швајцарија тој процент бил значително поголем, а во својот извештај полицијата навела дека токму оваа мафија има под контрола 90 отсто од нарко пазарот. Слична била состојбата и во Германија, каде што албанската мафија контролирала 70 отсто од пазарот со хероин.

Угледниот американски весник "Њујорк тајмс" во 2001 година неколку пати соопштил дека ОВК (ОНА) се финансира исклучително од илегалната трговија

The Washington Post

Д НАРКО БИЗНИСОТ АЛБАНСКА МАФИЈА ВААТ И ГРАНИЦИТЕ

наводно има "чисто хуманитарна мисија за зачувување на мирот во тој дел на Балканот". Познатиот воен аналитичар John Witly смета дека тие се договориле околу утврдувањето на нивните поединечни сфери на влијанија на Балканот. Всушност, вели тој, тајната поддршка на косовската востаничка армија беше етаблирана со заедничка работа на разузнавачките и контраразузнавачките служби.

Така како што Албанија настана на "зелена" маса и беше вештачки производ на тогашните големи сили, со цел да ги спроведуваат и да ги заштитуваат своите воени и политички интереси, со што на христијанскиот елемент, на македонскиот и на црногорскиот, кои доминираа на тие простори, му беше нанесена голема неправда, исто така, и т.н. ОВК Усхира Цлиримтаре Комтаре (УЧК) т.е. Ослободителна народна армија (ОНА) се создаде од ништо и од никаде. Според L. Niederle, во 1900 година во Албанија имало од 850.000 до 900.000 христијанско и исламизирано население од мијачката и од кучанската етничка група, а само 750.000-800.000 албанско население од шиптарската и мирдитската етничка група. ОНА за свое јадро го имала подземјето на ко-

желе повеќе да ги издржат насилствата на кои биле изложени тие и нивните семејства". Сепак, фактите упатуваат на заклучокот дека ОВК (ОНА) нема никаква врска со националните чувства на Албанците, кои се преокупирали со егзистенцијалните проблеми, така што последно на што мислат сигурно е Голема Албанија.

Пред Косовскиот конфликт во 1999 година и во текот на кризата во Македонија во 2001 година Западот ја уверуваше светската јавност дека наводно ОВК - ОНА ја финансираат Гего-Албанците на работа во странство, кои од-

AP Associated Press

делувале три отсто од својата заработувачка. Но, фактичката состојба покажуваше и нешто друго, односно дека финансирањето на овие терористички организации се врши исклучително со средства од нарко бизнисот на многу моќната албанска мафија, која наменувала значителни средства за набавка на оружје и на други воени потреби. Всушност, тоа не е карактеристично само за неа, на ваков начин - преку растурање наркотици и од други незаконски активности, средства се обезбедуваат и за "Тамилските тигри" во Шри Ланка, "Христијанските фаланги" во Либан, Муџахедините во Иран и за други терористички и сепаратистички организации, што им претставува извор на сопствено финансирање. Кога станува

со дрога, со луѓе и со човечки органи, оружје, од проституција, како и од перењето пари. Истовремено, на 12 август 2001 година се огласил и весникот "Вашингтон пост", кој тврдел дека "ОВК е најголема активна криминална организација на балканскиот нарко пазар", односно дека "има тесна соработка со исламистичкиот терорист Осама бин Ладен, кој обучувал луѓе за нејзините потреби во посебни центри на Албанија, во Кукуш (денес Кукс), Тропоја и кај селото Цурак (денес Бајрам Цури)". Според "Асошиетед прес", разузнавачките служби на германската армија изнеле податок дека ОВК само во текот на април 2000 година набавила 300 тони оружје, финансирано од Бин Ладен, наменето за војната во Македонија. На 22 јули "Вашингтон тајмс" соопштил дека "Осама бин Ладен е најголемиот финансиски снабдувач на ОНА во Македонија, каде што тој има свој личен претставник, кој досега платил 6-7 милиони долари за нејзините потреби". Според овој весник, "ОНА се бори за да задржи контрола врз шверцот на дрога во реонот кој е прераснат во голем вносен бизнис од Косовската војна". Продолжуваат балканските авантури... ова е само секвенца од она што се случуваше во минатото, што сега се случува и што ќе се случува во иднина. Некогашните големи држави ќе бидат сведени на османлиските пашалаци, а непостојните ќе бидат признати, дефинирани и независни. Нивната независност само е темпирана зависност за догледно време.

The New York Times

совската и на македонската албанска мафија, кои ја поткрепувале со парични средства, со оружје и со кадри. Историските коинциденции и воените ин-